

ПАРТИИТЕ ВЕТУВААТ ПОГОЛЕМА КОМУНИКАЦИЈА СО ИСЕЛЕНИЦИТЕ И СО НАШЕТО МАЛЦИНСТВО

Македонците во соседните земји на Република Македонија, но и македонските иселеници во цел свет, се нераскинлив и неотуѓив дел од македонскиот народ. За жал, нашите политичари не се многу заинтересирани за положбата на нашето малцинство кое живее надвор од границите на матичната држава. Како ретко која друга нација, македонската има проблем со соседите околу утврдувањето на македонскиот идентитет. Нашето малцинство во соседството мака мачи да се избори за основните човекови права, оние кои му сле-

дуваат според сите меѓународни конвенции.

А што во тој поглед направи македонската држава? Ништо, освен тоа што во интерес на добрососедските односи се откажа од Македонците. Политичките субјекти, кои во изминатиов петнаесетгодишен период од независноста на македонската држава изникнаа на нејзината политичка сцена, ветуваа дека ќе се грижат за Македонците кои не по нивна вина се нашле во туѓа земја, дека ќе им овозможат да гласаат во дипломатско-конзуларните претставништва, но од тоа останаа само празни

зборови. Не е мешање во внатрешните работи на некоја држава доколку матичната поведе грижа за нејзиното население. Македонија како држава, а и политичките партии, оние кои во изминатиов период ја сочинуваа власта, не мрднаа ниту со мал прст, ги оставија Македонците сами да се борат за докажување на својот идентитет. Ниту една нација не се однесува како македонската. Во услови кога се поважни власта и парите, а не националното чувство многу полесно изучираат и нацијата и државата. Ги повикуваат нашите од дијаспората да инвести-

раат во матичната земја, а при тоа не се прашуваат што државата направи за нив?

Сега, пред избори, партиите повторно го актуелизираат прашањето за нашите во соседството и во дијаспората, иако знаат дека не можат многу да сметаат на нивните гласови, зашто едните не можат да добијат македонско државјанство по потекло, а другите веќе 15 години немаат каде да гласаат. Ќе проработи ли конечно македонската совест и ќе бидат ли реализирани барем дел од ветувањата во корист на македонската кауза?

УРНАТ МОСТОТ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Која коалиција и да дојде на власт тешко дека ќе го реши прашањето за Македонците во соседството и во дијаспората, затоа што за законите кои ќе се однесуваат на нив ќе биде потребно мнозинство и од албанските политички партии, кои се неминовен дел од секоја влада. Ниту една партија, барем досега, токму за ова прашање, не сакаше да си ги наруши односите со коалициониот фактор од албанскиот политички блок. Никогаш досега мнозинството албански пратеници не гласаа позитивно кога стануваше збор за законите кои се однесуваа на заштитата на македонската држава и македонскиот континитет. Македонските властодршци, пак, по некое непишано правило секогаш ги поддржуваа албанските барања, а на сметка на тоа се откажуваа од заштитата на македонската кауза. Во законодавниот дом, во корист на Албанците беше изгласан новиот Закон за државјанство, според кој, периодот за стек-

нување државјанство се намали од 15 на 8 години. На овој начин на Албанците им се овозможи многу полесно да добијат македонско државјанство и да гласаат за своите фаворити во Македонија. На сопствена штета го укинавме член 11 од овој Закон, со кој Македонците по потекло можеа да добијат државјанство. Како резултат на тоа расте бројката на Албанците со македонско државјанство, а на нашите кои живеат надвор од татковината им се ускратува правото да одлучуваат за иднината на матичната земја. Иако сега политичките партии во своите кампањи им отстапуваат простор на Македонците, вистината е дека тие, барем во овие моменти, не можат да сметаат на нивните гласови. Најнапред ќе треба да им го вратат правото за стекнување македонско државјанство по потекло, а потоа да организираат гласање во македонските дипломатско-конзуларни претставништва.

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА: РЕПАТРИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ



Единствената партија, чија цел е духовно и културно да ги обедини Македонците, а и финансиски да им помогне кога станува збор за негување на македонските традиции е Македонска алијанса на господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Оваа партија не се вклучи во изборната трка за идниот парламентарен состав, но за поздравување е тоа што тој го прави во државава, но и пошироко. Во нејзината Програма и Статут се наведени следниве цели: Грижа за положбата и правата на Македонците, односно на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и во цел свет и афирмација и заштита на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет и наследство; Обезбедување македонско државјанство за сите Македонци по потекло од цел свет; Грижа за положбата и состојбите во Македонската православна црква, помош, заштита и афирмација на самостојноста на Македонската православна црква, екстериторијалност на МПЦ и поттикнување на условите за возобновување на Патријаршијата на Македонската црква; Репатријација на Македонците - иселеници од Македонија; Грижа за верскиот идентитет и за положбата и правата на Македонците со мухамеданска вероисповед во Македонија и во соседните земји на Македонија-Торбешите, Гораните и Помаците, како нераскинлив дел од македонскиот народ.

СДСМ: ЌЕ ИМА ДЕЛ ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНЦИТЕ

Портпаролот на СДСМ, Борис Кондарко, вели дека наскоро ќе биде промовирана изборната програма за наредните чекори на СДСМ. Во неа ќе има дел посветен на Македонците кои живеат надвор од татковината. Програмата ќе биде промовирана кон крајот на седмицава, но додека таа не биде јавно обелоденета, не би сакал да импровизира што точно е наведено во тој дел.



МАКЕДОНСКА: ДА СЕ ВРАТИ ПРАВОТО НА МАКЕДОНСКО ДРЖАВЈАНСТВО ПО ПОТЕКЛО

Македонска партија повторно ќе го воведо правото на македонско државјанство за сите Македонци по потекло, кои живеат надвор од границите на Република Македонија. Ќе го зголеми бројот на владини стипендисти и навремено и организирано ќе ги презема сите мерки за школување во средните и во високошколските институции на Република Македонија и на Македонците по потекло од соседните земји на РМ и иселениците од Македонија. Ќе овозможи Македонците со исламска вероисповед, Гораните, Торбешите и Помаците, заедно со Македонците од христијанска вероисповед, надвор од границите на РМ и натаму да добиваат двојно државјанство, да го задржат државјанството на државата каде што живеат и да го примат и македонското државјанство. Ќе поднесе национална стратегија за репатријација на Македонците во светот назад на родните огништа...

ВМРО-ДПМНЕ: ГЛАСАЊЕ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе посвети посебна грижа за македонските граѓани кои живеат и работат во странство, со акцент на младиот стручно образован кадар, кои активно ќе бидат вклучени во реформските процеси на Република Македонија. Владата ќе овозможи дијаспората да гласа на изборите во дипломатско-конзуларните претставништва. Владата повторно ќе ја отвори Агенцијата за иселеништво. Владата активно ќе го зачува националниот, културниот и духовниот идентитет на иселениците од Република Македонија, ќе го стимулира и ќе го потпомага поврзувањето на нашите иселеници, ќе иницира редовни средби со иселениците во Македонија, како и средби на кои ќе се поврзуваат иселениците и граѓаните во Република Македонија, кои се занимаваат со одредена професија, со цел да најдат заеднички допирни точки за нивно професионално унапредување и соработка.



ДОМ: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕМИГРАЦИЈА И ИСЕЛЕНИШТВО

Македонската дијаспора изнесува повеќе од една третина од вкупното македонско население. Со унапредување на соработката и негување на патриотските чувства, таа може да прерасне во влијателен фактор за вкупниот развој на РМ, според примерот на Полска, Израел и на други земји. Прашањето станува значајно последниве години, со новиот бран на македонска интелектуална емиграција. Неопходно е да се направи продлабочена анализа насочена кон интензивирање на соработката со македонската дијаспора. Затоа ќе инсистираме на формирање министерство за емиграција и иселеништво, проучување на прашањето на иселеништвото и подготовка на стратегија според теркот на некои западноевропски земји. Унапредување на односите со соседните земји, признавање на македонските малцинства.



НСДП: ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА

Односите со соседите, и покрај евидентните настојувања за продлабочување на регионалната соработка, сè уште не се на посакуваното ниво. Речиси со секоја од соседните земји сè уште постојат нерешени прашања. Треба да се инсистира Грција и Албанија (делумно Бугарија) да го признаат постоењето на македонското национално малцинство на нивна територија, да ги прифатат меѓународните обврски и да дејствуваат во рамките на конвенциите за заштита на човековите права и правата на малцинствата. Албанија да го прифати уставното име на Република Македонија, а Грција да не го оспорува нашето уставно име во меѓународната комуникација додека, пак, со Србија треба да се надмине црковниот спор. Неопходно е интензивирање на соработката со нашите иселеници на културен и на економски план. Тие се мост меѓу земјите каде што живеат и РМ. Во иднина ќе се засилат врските на иселениците со татковината на секое ниво, ќе се поттикнуваат и ќе се негуваат нашите традиции во средините каде што тие живеат. Важно прашање е и стимулирањето на нашите иселеници-бизнисмени да вложуваат во РМ.

